



**АГЕНДА ЗА ONLINE РАБОТИЛНИЦА
„ПЛАНИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО УСЛОВИ НА COVID КРИЗАТА
И НАЈЧЕСТИ ПРАШАЊА ОД ПРАКСА“**

Датум на одржување: 24 Декември 2020 година

Место на одржување: ONLINE на платформата ZOOM

- 09:30 – 10:00** **Регистрација на учесниците**
- 10:00 – 10:30** **Сесија 1**
Внатрешна организација и подготвителни активности за изработка на планот за јавни набавки
- кој го подготвува годишниот план
 - прибирање на потребите кај договорниот орган
 - анализа на пазарот и на претходните искуства со исти или слични набавки
 - проценување на вредноста на набавката
- 10:30 – 11:00** **Сесија 2**
Планирање на групни набавки и повеќегодишни договори
- предности и недостатоци на групните набавки
 - предности и ризици на повеќегодишните договори
 - рамковна спогодба или договор
 - временски ограничувања на рамковните спогодби
- 11.00 – 11.45** **Сесија 3**
Изработка на планот за јавни набавки за 2021 година и објавување на ЕСЈН
- усвојување на планот кај договорниот орган
 - објавување на планот на ЕСЈН
 - измени и дополнувања на планот
- 11.45 – 12.00** **Кратка пауза**
- 12.00 – 12.30** **Сесија 4**
Користење на постапката со преговарање во услови на COVID кризата
- услови за користење на постапката со преговарање
 - влијание на пандемијата врз исполнетоста на условите за спроведување на постапката со преговарање
 - на што да се обрне внимание при документирање на условите за спроведување на постапката со преговарање
- 12.30 – 13.00** **Сесија 5**
Вршење на набавки до 1000 евра
- правилна примена на законот кај набавките до 1000 евра со примери
 - најчести грешки кај набавките до 1000 евра
 - евиденција на набавките до 1000 евра
- 12.30 – 13.00** **Прашања и одговори**

Напомена:

Сите учесници на работилниците ќе имаат ексклузивна можност по електронски пат покрај работните материјали да добијат и сет на дополнителни материјали и Сертификат за учество.